



Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Проектот е финансиран од Европската унија.



Барање на понуда за изнајмување на опрема за симултан превод

Локална Акциона Група Скардус во рамките на своите програмски активности и во соработка со Општина Јегуновце го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“. Проектот е финансиран од ЕВРОТИНК - Скопје во рамките на вториот повик на “ИПА 2 механизам за граѓански организации - IPA2CSO“ проектот. Целта на проектната апликација е да се изгради функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ со цел да се подобри економската состојба на територијата на која делува ЛАГ Скардус.

Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ на **20.06.2018** г. ќе се реализира ТЕМАТСКИ ФОРУМ.

Со цел успешна реализација на настанот се распишува повик со Реф. Бр. 0308-232/9 за:

- Изнајмување на опрема за симултан превод на македонски и албански јазик. Настанот ќе трае 2 часа и е предвидено да присуствуваат 50 луѓе. Настанот ќе се реализира во Тетово

НАПОМЕНА: Вкупната цена на чинење за изнајмување на опрема за симултан превод да биде изразена во МКД без ДДВ, бидејќи проектот е ослободен од плаќање на ДДВ, со потврда од Секретаријатот за Европски прашања и УЈП.

Врз основа на потпишаниот договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Понудувачот на опремата за симултан превод по завршувањето на тематскиот форум. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата.

Сите заинтересирани физички и правни лица понудите треба да ги достават најдоцна до 01.06.2018 година до 16.00 часот на следниот маил lag.skardus@gmail.com со назнака за “Повик Реф. Бр. 0308-232/9“.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 05.06.2018 година.

За повеќе информации слободно контактирајте не на 078 279 067, лице за контакт Дубравка Ѓилас.

Со почит,

Дубравка Ѓилас
Проектен координатор

